

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 март 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година**

1. На ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2021 година
    - за категорија домаќинства од Пробиштип и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку градскиот водоснабдителен систем, Кундино и Трипатанци во износ од 29,50 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија домаќинства од Злетово и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку истиот водоснабдителен систем и Лесново во износ од 26,00 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 47,00 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2022 година
    - за категорија домаќинства од Пробиштип и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку градскиот водоснабдителен систем, Кундино и Трипатанци во износ од 31,51 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија домаќинства од Злетово и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку истиот водоснабдителен систем и Лесново во износ од 27,77 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 50,21 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2023 година
    - за категорија домаќинства од Пробиштип и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку градскиот водоснабдителен систем, Кундино и Трипатанци во износ од 33,62 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија домаќинства од Злетово и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку истиот водоснабдителен систем и Лесново во износ од 29,63 ден/м<sup>3</sup>;

- за категорија останати во износ од 53,56 ден/м<sup>3</sup>.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
  - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
  - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2024-2026 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува за регулираниот период 2021-2023 година.

### **Образложение**

ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, бр.03-486/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-153/20 од 29 јули 2020 година (во понатамошниот текст: Барање).

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги по спроведување на постапката утврдена во Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година, УП1 бр. 08-153/20 од 27 август 2020 година.

Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 39,66 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 40,23 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 39,99 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година беше објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.212 од 2 септември 2020 година.

Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот на услугата ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за водна услуга.

Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 14 став (7) од Правилникот, давателот на водната услуга е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година во Службен Весник на Република Северна Македонија, да достави согласност од Советот на општината.

Давателот на водната услуга ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип, на 11 јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги достави Заклучок на Советот на општина Пробиштип бр. 26-1011/4-1 од 29 декември 2020 година, со кој се одбива и не се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифи за снабдување со вода за пиење или водоснабдување и собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр.02-981/1 од 10 ноември 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година УП1 бр. 08-153/20 од 14 јануари 2021 година, и го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.11 од 18 јануари 2021 година.

Согласно член 16 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесувањето на решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 4 февруари 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-347/1 од 4 март 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги

По направената анализа на доставените податоци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	24.932.552	24.949.630	25.048.338
Амортизација	денари	5.126.046	7.160.186	9.205.557
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	30.058.599	32.109.816	34.253.895
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	850.491	850.491	850.491
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	35,34	37,75	40,28

Оперативните трошоци за регулираниот период 2021 – 2023 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар со исклучок на трошоците за сурова вода, се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на клуч согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5%, додека трошокот за сурова вода од ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип е утврден согласно планираните количини доставени од страна на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип и тарифите за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување до населението за регулираниот период 2021-2023 утврдени од страна управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип и истите изнесуваат 9.482.538 денари за 2021 година, 9.302.636 денари за 2022 година и 9.201.594 за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на клуч пресметан согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 1.157.507 денари за 2021 година, 1.174.870 денари за 2022 година и 1.192.493 за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 16.899 денари за 2021 година, 17.193 денари за 2022 година и 17.309 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно остварените трошоци за бруто плати во 2019 година добиени со примена на клуч согласно учеството на бројот на вработени за вршење на водната услуга водоснабдување во вкупниот број на вработени во претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите

изнесуваат 10.768.659 денари за 2021 година, 10.930.189 за 2022 година и 11.094.142 за 2023 година;

5. Другите услуги се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на клуч согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 1.186.160 денари за 2021 година, 1.203.952 денари за 2022 година и 1.222.012 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 2.207.155 денари, додека за останатите две години од регулираниот период се задржани во ист износ како и за 2021 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот за 2021 година се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 113.634 денари, додека за останатите две години од регулираниот период се задржани во ист износ како и за 2021 година.

Амортизацијата на постојните сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е пресметана согласно остварената амортизација во 2019 година добиена со примена на клуч пресметан согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година. Амортизацијата на новите сопствени основни средства е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто изнесува 3,11%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга за регулираниот период 2021-2023 година изнесува 21.491.790 денари, при што од вкупниот износ е утврдено за 2021 година да изнесува 5.126.046 денари, за 2022 година да изнесува 7.160.186 денари и за 2023 година да изнесува 9.205.557 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 35,34 ден/ $m^3$  за 2021 година, 37,75 ден/ $m^3$  за 2022 година и 40,28 денари за 2023 година.

Соодветно на горенаведеното, регулаторната тарифа за категоријата на корисници – домаќинства од Пробиштип и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку градскиот водоснабдителен систем, Кундино и Трипатанци изнесува 29,50 ден/ $m^3$  за 2021 година, 31,51 ден/ $m^3$  за 2022 година и 33,62 ден/ $m^3$  за 2023 година, за категоријата на корисници – домаќинства од Злетово и населените места кои се водоснабдуваат со вода за пиење преку истиот водоснабдителен систем и Лесново изнесува 26,00 ден/ $m^3$  за 2021 година, 27,77 ден/ $m^3$  за 2022 година и 29,63 ден/ $m^3$  за 2023 година, додека пак за категоријата на корисници – останати регулаторната тарифа изнесува 47,00 ден/ $m^3$  за 2021 година, 50,21 ден/ $m^3$  за 2022 година и 53,56 ден/ $m^3$  за 2023 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-153/20  
4 март 2021 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски